

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за управување со кризи, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 15 септември 2021 година.

Бр. 08-4089/1
15 септември 2021 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

Член 1

Во Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2005, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18), во член 28 ставовите 1 и 2, се менуваат и гласат:

„Вработените во Центарот кои вршат административни работи имаат статус на административни службеници.

За прашањата кои се однесуваат на работниот однос на вработените од ставот 1 на овој член кои не се уредени со овој закон и со колективен договор, се применуваат одредбите од Законот за административни службеници и општите прописи за работните односи.“

По ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:

„Вработените во Центарот кои вршат помошни и технички работи имаат статус на помошно-технички лица.“

„На помошно-техничките лица во Центарот се применуваат одредбите од Законот за вработените во јавниот сектор и општите прописи за работните односи.“

Ставот 3 станува став 5.

Член 2

По членот 28 се додава нов член 28-а, кој гласи:

„Член 28-а

На вработените кои вршат работи од работните места поврзани со функционирањето на единствениот комуникациско-информативен систем со единствен број на повик-јавување во случај на ризици, опасности и други несреќи на целата територија на Републиката, (Е-112), поради специфичноста на работите и работните задачи, посебните должности и овластувања дадени во описот на работните задачи за извршување, основната плата и додатокот на плата за звање им се зголемува за 30%.

На вработените кои вршат работи од работните места од ставот 1 на овој член, со користење на англискиот јазик, основната плата и додатокот на плата за звање им се зголемува за 35%.“

Член 3

Во член 40 по ставот 2 се додаваат пет нови ставови 3, 4, 5, 6 и 7, кои гласат:

„Владата со уредба ги пропишува организацијата и функционирањето – воспоставувањето на единствениот комуникациско – информативен систем со единствен број на повик-јавување во случај на ризици, опасности и други несреќи на целата територија на Републиката, (Е-112).

Заради брз, ефикасен и целосен одговор при повик-јавување во случај на ризици, опасности или други несреќи на целата територија на Републиката, (Е-112), а со цел заштита на суштинските интереси на пријавителот или на друго физичко лице, итно давање и пружање на помош на повикувачот или реакција во врска со пријавена опасност, од страна на Центарот како контролор согласно со прописите за заштита на личните податоци, преку единствениот комуникациско – информативен систем се обработуваат лични податоци за физичките лица кои се јавиле на Е-112 и тоа: идентификација на повикувачкиот број и лицето кое се јавува (име и презиме), податоци за локација на повикувачот и снимање на разговорот на итниот повик.

Личните податоци од ставот 4 на овој член кои се предмет на обработка, можат да бидат дадени од страна на Центарот во судска постапка или во секоја фаза од кривична постапка што ја води надлежен орган само врз основа на релевантно правно барање од надлежен суд или надлежен орган во кое се наведува постапката за која се бараат податоците, согласно со закон.

Личните податоци од ставот 4 на овој член се чуваат една година од денот на реализација на повикот, освен ако со друг закон не е предвиден подолг рок во кој се содржани заштитни мерки за заштита на правата и слободите на субјектите на личните податоци кои се јавиле на бројот Е-112.

Центарот е должен да обезбеди тајност и заштита на обработката на личните податоци на субјектот на лични податоци соодветно на ризикот на обработката, при што мора да примени технички и организациски мерки за заштита од случајно или незаконско уништување на личните податоци или нивно случајно губење, преправање, неовластено откривање или пристап, особено кога обработката вклучува пренос на податоци преку мрежа и заштита од какви било незаконски облици на обработка.“

Член 4

Во член 51-а во алинејата 5 зборовите: „Етичкиот кодекс на државните службеници“ се заменуваат со зборовите: „Кодексот на административни службеници“.

Член 5

Во член 53 во ставот 3 зборовите: „раководните државни службеници“ се заменуваат со зборовите: „раководните административни службеници“.

Член 6

Подзаконскиот акт предвиден со овој закон, ќе се донесе во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
TË MENAXHIMIT TË KRIZAVE

Neni 1

Në Ligjin e Menaxhimit të Krizave ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 29/05, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 dhe 83/18, në nenin 28 paragrafët (1) dhe (2) ndryshohen si vijojnë:

"Punonjësit e Qendrës që kryejnë punë administrative kanë status të nëpunësve administrative.

Për çështjet që kanë të bëjnë me marrëdhënien e punës për të punësuarit nga paragrafi (1) i këtij neni dhe që nuk janë rregulluar me këtë ligj dhe me kontratë kolektive, zbatohen dispozitat e Ligjit të Nëpunësve Administrative dhe rregullat e përgjithshme për marrëdhëniet e punës."

Pas paragrafit (2) shtohet dy paragrafë të rinj (3) dhe (4), si vijojnë:

"Punonjësit e Qendrës që kryejnë punë ndihmëse dhe teknike kanë statusin e personave ndihmës - teknikë."

"Për personat ndihmës - teknikë në Qendër zbatohen dispozitat e Ligjit për Punonjësit e Sektorit Publik dhe rregullat e përgjithshme për marrëdhëniet e punës."

Paragrafi (3) bëhet paragraf (5).

Neni 2

Pas nenit 28 shtohet nen i ri 28-a, si vijon:

"Neni 28-a

Të punësuarve që kryejnë punë në vendet e punës që janë të lidhura me funksionimin e sistemit të vetëm komunikues-informativ me numër të vetëm të lajmërimeve-thirrjeve në rast të rreziqeve, kërcënimeve dhe fatkeqësive të tjera në të gjithë territorin e Republikës, (E-112), për shkak të detyrave specifike dhe detyrave të punës, kushteve dhe autorizimeve të veçanta të dhëna në fushëveprimin për kryerjen e detyrave të punës, rroga bazë dhe shtesa e rrogës për titull rriten me 30%.

Të punësuarve që kryejnë punë në vendet e punës nga paragrafi (1) i këtij neni, duke e shfrytëzuar gjuhën angleze, rroga bazë dhe shtesa e rrogës për titull rriten me 35%."

Neni 3

Në neni 40, pas paragrafit (2) shtohet pesë paragrafë të rinj (3), (4), (5), (6) dhe (7) si vijojnë:

„Qeveria përcakton me rregullore organizimin dhe funksionimin - vendosjen e sistemit të vetëm komunikues-informativ me numër të vetëm të lajmërimeve-thirrjeve në rast të rreziqeve, kërcënimeve dhe fatkeqësive të tjera në të gjithë territorin e Republikës, (E- 112).

Për përgjigjeje të shpejtë, efikase dhe të plotë gjatë lajmërimeve-thirrjeve në rast të rreziqeve, kërcënimeve dhe fatkeqësive të tjera në të gjithë territorin e Republikës, (E-112), e me qëllim të mbrojtjes së interesave jetike të paraqitësit apo personave të tjerë fizikë, (dhënia dhe sigurimi i menjëhershëm i ndihmës së thirrësit ose reagimi në lidhje me rrezikun e raportuar, nga ana e Qendrës si kontrollues në pajtim me dispozitat për mbrojtjen e të dhënave personale, nëpërmjet sistemit të vetëm komunikues-informativ, përpunohen të dhënat personale për personat fizik që janë paraqitur në E-112 me: identifikimin e numrit të thirrjes dhe personit që bën thirrjen (emri dhe mbiemri), të dhënat për vendndodhjen e thirrësit dhe regjistrimi i bisedës për thirrjen emergjente.

Të dhënat personale nga paragrafi (4) i këtij neni që janë lëndë e përpunimit, mund të jepen nga ana e Qendrës në procedurë gjyqësore dhe në çdo fazë të procedurës penale të cilën e udhëheq organi kompetent, vetëm në bazë të kërkesës ligjore përkatëse nga ana e gjykatës kompetente ose organit kompetent, ku theksohet procedura për të cilën kërkohen të dhënat, në bazë të ligjit.

Të dhënat personale nga paragrafi (4) i këtij neni ruhen një vit nga dita e realizimit të thirrjes, përveçse nëse me ligj tjetër nuk parashihet afat më i gjatë në të cilin janë të përfshira masat mbrojtëse për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të subjekteve të të dhënave personale që janë paraqitur në numrin E-112.

Qendra obligohet të siguroj fshehtësinë e përpunimit të të dhënave personale, të subjektit të të dhënave personale, në përputhje me rrezikun e përpunimit, dhe në këtë rast duhet të zbatojë masat teknike dhe organizative për mbrojtjen nga shkatërrimi i rastësishëm ose joligjor i të dhënave personale, ose nga humbja e rastësishme, ndryshimi, zbulimi ose qasja e paautorizuar e tyre, sidomos kur përpunimi përfshin bartje të të dhënave nëpërmjet rrjetit dhe mbrojtjes nga çdo formë e paligjshme e përpunimit."

Neni 4

Në nenin 51-a në nënparagrafin 5) fjalët "Kodeksin e etikës për nëpunësit civil" zëvendësohen me fjalët "Kodeksin për nëpunësit administrative."

Neni 5

Në nenin 53 në paragrafin (3) fjalët: "nëpunësit udhëheqës shtetëror" zëvendësohen me fjalët: "nëpunësit administrativ shtetëror."

Neni 6

Akti nënligjor i paraparë me këtë ligj, do të miratohet në afat prej tetë ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 7

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut“.

3642.

Vрз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат